



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ**

Службен гласник на општина Конче Бр.2/2021	<b>КОНЧЕ 10.02.2021</b> <b>ГОДИНА</b>	Излегуба по потреба
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на актите донесени на 55-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 10.02.2021 година**

**1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 55-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 10.02.2021 година.**

1. Заклучок за усвојување Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба,реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта на општина Конче за 2020 година;
2. Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.12.2020 година;
3. Одлука за отстапување на трајно користење на опрема на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во с.Конче Општина Конче согласно Решение за пренесување на вредност бр. 03-2115/4 од 26.02.2019 година а во врска Договор за набавка, испорака и монтажа на опрема во детска градинка во општина Конче;
4. Одлука за иницирање постапка за верификација на нови струки и профили во согласност со новите барање на пазарот на трудот во СОУ „ Коста Сусинов“ - Радовиш;
5. Одлука за одобрување на финансиски средства на Георги Петровски од с.Долни Липовиќ, Конче;
6. Одлука за одбивање на барање од Васко Стојанов од с.Горни Липовиќ, Конче
7. Одлука за одбивање на барање од Кире Панев од Конче;
8. Одлука за одбивање на барање од Владо Василев од Конче.

Број 09-150/11  
Дата 10.02.2021  
Конче

Општина Конче  
Градоначалник,  
Благој Илиев, с.р.

**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 2/2021**

---

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 10.02.2021 г. донесе:

**З А К Л У Ч О К**

За усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција, и одржување на комунални објекти и локални патишта на општина Конче за 2020 година бр. 09-151/1 од 04.02.2021 година

1. Се **УСВОЈУВА** Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција, и одржување на комунални објекти и локални патишта на општина Конче за 2020 година бр. 09-151/1 од 04.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-150/3  
Дата 10.02.2021  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 10.02.2021 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**

За усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

1. Се **УСВОЈУВА** Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.12.2020 година број 09-158/1 од 05.02.2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-150/4  
Дата 10.02.2021  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов, с.р.

## **СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 2/2021**

Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.32 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 10.02.2021 година донесе:

### **О Д Л У К А**

За отстапување на трајно користење на опрема на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во с.Конче Општина Конче согласно Решение за пренесување на вредност бр. 03-2115/4 од 26.02.2019 година

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се отстапува на трајно користење опрема на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во с.Конче Општина Конче во висина од 2.106.182,00 денари согласно Решение за пренесување на вредност бр. 03-2115/4 од 26.02.2019 година а во врска Договор за набавка, испорака и монтажана опрема во детска градинка во општина Конче предадени од Министерството за труд и социјална политика.

#### **Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е Решение за пренесување на вредност бр. 03-2115/4 од 26.02.2019 година во кое е прикажана опремата која се предава на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во с.Конче, Општина Конче.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-150/5  
Дата 10.02.2021  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 8 ст.1 т.8 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 10.02.2021 година донесе:

### **О Д Л У К А**

За иницирање постапка за верификација на нови струки и профили во согласност со новите барање на пазарот на трудот во СОУ „Коста Сусинов“-Радовиш

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се иницира постапка за верификација на нови струки и профили во согласност со новите барање на пазарот на трудот во соработка со раководството на СОУ „Коста Сусинов“-Радовиш, општина Радовиш и Министерството за образование и наука.

#### **Член 2**

Како нови струки кои треба да бидат воведени во СОУ „Коста Сусинов“-Радовиш се предлагаат :

- Рударска струка, рударски техничар
- машинска струка, машински техничар

Член 3

Се овластува Градоначалникот на општина Конче да ја спроведе иницијативата до надлежните органи.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-150/6  
Дата 10.02.2021  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,  
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 10.02.2021 г. донесе:

**О Д Л У К А**

за одобрување на финансиски средства на  
Георги Петровски од с.Долни Липовиќ, Конче

Член 1

По Барање бр. 08-168/1 од 08.02.2021 г. од Георги Петровски од с.Долни Липовиќ, Конче со [REDACTED] се одобруваат парични средства во висина од 30.000 денари нето, за покривање на дел од трошоците за лекување по операционен зафат и набавка на лекарства за понатамошно лекување поради лошата материјална положба.  
Средства да се исплатат на име Георги Петровски од с.Долни Липовиќ, Конче на сметка [REDACTED]-Стопанска Банка .

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во \*Службен гласник на општина Конче\*.

Број 08-150/7  
Дата 10.02.2021  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,  
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 10.02.2021 г. донесе:

**О Д Л У К А**

За одбивање на барање од Васко Стојанов од с.Горни Липовиќ, Конче

1. Со оваа одлука се одбива барањето од Васко Стојанов од с.Горни Липовиќ, Конче број 08-179/1 од 09.02.2021 година поради непредвидени средства за таа намена во Буџетот на општина Конче.
2. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-150/8  
Дата 10.02.2021  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,  
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 10.02.2021 г. донесе:

**О Д Л У К А**

За одбивање на барање од Кире Панев од Конче

1. Со оваа одлука се одбива барањето од Кире Панев од Конче број 08-85/1 од 20.01.2021 година поради непредвидени средства за таа намена во Буџетот на општина Конче.
2. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-150/9  
Дата 10.02.2021  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и чл.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,  
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 10.02.2021 г. донесе:

**О Д Л У К А**

За одбивање на барање од Владо Василев од Конче

1. Со оваа одлука се одбива барањето од Владо Василев од Конче број 08-107/1 од 26.01.2021 година поради непредвидени средства за таа намена во Буџетот на општина Конче.
2. Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-150/10  
Дата 10.02.2021  
Конче

Совет на општина Конче  
Претседател,  
Исмаил Куртов, с.р.

*СОДРЖИНА*

1. Заклучок за усвојување Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште, изградба, реконструкција и одржување на комунални објекти и локални патишта на општина Конче за 2020 година;
2. Заклучок за усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Конче за квартал од 01.01.2020 до 31.12.2020 година;
3. Одлука за отстапување на трајно користење на опрема на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во с.Конче Општина Конче согласно Решение за пренесување на вредност бр. 03-2115/4 од 26.02.2019 година а во врска Договор за набавка, испорака и монтажана опрема во детска градинка во општина Конче;
4. Одлука за иницирање постапка за верификација на нови струки и профили во согласност со новите барање на пазарот на трудот во СОУ „Коста Сусинов“-Радовиш;
5. Одлука за одобрување на финансиски средства на Георги Петровски од с.Долни Липовиќ, Конче;
6. Одлука за одбивање на барање од Васко Стојанов од с.Горни Липовиќ, Конче
7. Одлука за одбивање на барање од Кире Панев од Конче;
8. Одлука за одбивање на барање од Владо Василев од Конче.

*„Службен гласник  
на општина Конче“*